

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот од основниот договор **70/2013**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ**

I.1.2) Адреса: **бул. А.Македонски 10**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Валбона Стојановска** Адреса на е-пошта: **valbona@jsp.com.mk** Телефон/Факс: **02/3122-635/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Друго**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Изведба на Дополнителни работи кон Основниот договор со број 07-798/1 од 25.07.2014 година за изградба на објект Панорамско тркало со придружни објекти и мостови во централно градско подрачје во Град Скопје – Мал Ринг**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Централно градско подрачје во Град Скопје - Мал Ринг**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **дадено во тендерската документација - техничка спецификација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **60**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**за набавка на непредвидени работи**III.2) Меѓународна објава: **Да**III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**III.4) Електронска постапка? **Не**III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Да****ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **16.11.2016**IV.1.2) Број на договорот / фактурата **08-1898/1**IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**Највисока добиена понуда: **43.897.862,00**Најниска добиена понуда: **42.617.055,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје**Адреса на носителот на набавката: **Миле Поп Јорданов 32-А**Град или населено место: **Скопје**Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **43.050.000,00**IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **50.288.125,00**IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **15.12.2016****ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР**

Реден број	Вид на постапка	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	Отворена постапка	Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје	Изградба на Панорамско тркало со придружни објекти и мост во централното градско подрачје на Скопје	1.128.981.761,00
2	Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас	Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје	Изведба на Дополнителни работи кон Основниот договор со број 07-798/1 од 25.07.2014 година за изградба на објект Панорамско тркало со придружни објекти и мостови во централно градско подрачје во Град Скопје – Мал Ринг	50.288.125,00
			<b>Вкупно:</b> <b>Проценета вредност на набавката со ДДВ:</b> <b>Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:</b>	<b>1.179.269.886,00</b> <b>86.100.000,00</b> <b>0,00</b>